

20170551101

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, член 29 став (3) и член 31 став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/14, 44/15 и 193/15), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 28.4.2017 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции („Службен весник на Република Македонија“ број 161/2014), во член 3 точка 2, во алинеја 2 воведната реченица се менува и гласи:

„- коефициентот F за точките 1 и 2 од овој член на правилникот зависи од радиофреквенцискиот опсег и изнесува.“

Во табелата во редот 7 зборовите: „над 20 000 MHz“ се заменуваат со зборовите: „од 20 000 MHz до 55 000 MHz“.

По редот 7 се додава нов ред 8 кој гласи:

Над 55 000 MHz	0,05
----------------	------

Во табелата во точка 3 во редот 2 за коефициентот F за радиофреквенциски опсег од 3.400 MHz до 4.200 MHz вредноста „5“ се заменува со „4“.

По точката 4 се додава нова точка 5 која гласи:

„5. За преносни линкови за јавни електронски комуникациски мрежи, за системи точка-точка (point to pint) од точката 1 од овој член на правилникот, надоместокот се зголемува за 5 пати.“

Член 2

Во член 4 точка 1, по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- за преносни базни (репетиторски) станици за коефициентот K се зема највисоката вредност (1,5) и пресметаниот број на бодови се зголемува за три пати.“

Во точката 5 во заградата, по кратенката „LTE“ се додава кратенката „MFCN“.

Во табелата, во редот 3 зборовите: „над 960 MHz“ се заменуваат со зборовите: „од 960 MHz до 2300 MHz“.

По редот 3 се додаваат два нови реда 4 и 5 кои гласат:

од 2300 MHz до 3000 MHz	12 000
Над 3 000 MHz	5 000

Член 3

Во член 5 став (1) во алинеја 1 по зборовите: „за телевизија“ се додаваат зборовите: „по доделен MUX“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила, правилникот ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 0101-1311/4
28 април 2017 година
Скопје

Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.